

ФОНДАЦИЈА
ЗА РАЗВОЈ НА
ЛОКАЛНАТА
ЗАЕДНИЦА



LOCAL
COMMUNITY
DEVELOPMENT
FOUNDATION



ЛОКАЛНА
АГЕНЦИЈА
ЗА РАЗВОЈ
СТРУГА

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

УПОТРЕБА НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Кристина Хаџи - Василева

Македонија, Јули 2017

Проект финансиран од Европската Унија во рамки на Инструментот за демократија и човекови права EuropeAid/136-518/DD/ACT/MK.



Проект: Зајакнување на партиципативната демократија
Овој проект е финансиран од Европската Унија

„ „

()

:

1. ;
2. (, - ,);
3. ;
4. .

o

?

()

(/),

(Facebook, Twitter) - ()

()

?

()

).


Заклучоци и препораки

Заклучоци

Препораки

1.

- $\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{10}$
- $\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{10}$
- 10% / $\frac{1}{10}$
- $\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{10}$
- $\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{10}$
- status quo
- $\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{10}$



•

()

○

○

•

○

○

○

○

•

○

○

○

○

•

○

○

•


/

3. Граѓански организации (ГО)

- -
- -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- ()
 -

4. Донаторски агенции

-
-
-



Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, Центарот за одржлив развој на заедницата дебар и Агенцијата за локален развој Струга и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.